



Дневна хемеротека за 30.03.2015г.

МИА – Конференција за пристапување кон ЕУ за секторот животна средина

ПОНЕДЕЛНИК, 30 МАРТ 2015, 10:16:14

МИА
МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

НАСЛОВНА МАКЕДОНИЈА СВЕТ ЕКОНОМИЈА КУЛТУРА СПОРТ ИНФО СЕРВИС

Насловна Екологија

Конференција за пристапување кон ЕУ за секторот животна средина

понеделник, 30 март 2015 07:45



Скопје, 30 март 2015 (МИА) - Во Скопје денеска ќе се одржи завршната конференција на проектот: „Управување со процесот на пристапување кон ЕУ за секторот животна средина“, на која ќе се обрати министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и британскиот амбасадор Едмунд Чарлс Гарет.

На конференцијата ќе бидат презентирани активностите, резултатите и постигнувањата на проектот кој е поддржан од Британската амбасада, а спроведуван од IMG (Меѓународна менаџмент група). [pag/vr/07:34](#)



Сител - Конференција за пристапување кон ЕУ за секторот животна средина

Во Скопје денеска ќе се одржи завршната конференција на проектот: „Управување со процесот на пристапување кон ЕУ за секторот животна средина“, на која ќе се обратат министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и британскиот ...

Канал5 - Конференција за пристапување кон ЕУ за секторот животна средина

Во Скопје денеска ќе се одржи завршната конференција на проектот: „Управување со процесот на пристапување кон ЕУ за секторот животна средина“, на која ќе се обратат министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и британскиот ...

Курир - Конференција за пристапување кон ЕУ за секторот животна средина

Завршната конференција на проектот: „Управување со процесот на пристапување кон ЕУ за секторот животна средина“, ќе се одржи денеска во Скопје. На конференцијата ќе се обратат министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и ...

Lider - Конференција за пристапување кон ЕУ за секторот животна средина

Во Скопје денеска ќе се одржи завршната конференција на проектот: „Управување со процесот на пристапување кон ЕУ за секторот животна средина“, на која ќе се обратат министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и британскиот ...



Република Македонија

Министерство за животна средина

и просторно планирање

Дневник – Со сметка за вода веќе нема да ги покриваме загубите на претпријатијата

Дневник
ONLINE

Датум: 29.03.2015, 18:24

СЕ ПОДГОТВУВА ЗАКОН ЗА ЦЕНИ НА ВОДНИ УСЛУГИ

СО СМЕТКАТА ЗА ВОДА ВЕЌЕ НЕМА ДА ГИ ПОКРИВАМЕ ЗАГУБИТЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА



На секое водоводно претпријатие во земјава ќе му биде утврдена цена по која ќе ја продава пивката вода, а во цената нема да учествуваат трошоците што не се однесуваат на давањето на услугата, како што се платите на вработените и загубата во водоводниот систем. Загубата на вода, која му се признава како трошок на јавното претпријатие, ќе биде ограничена, а ќе му се постават цели за ефикасност со рок во кој треба да ги оствари. Ќе се формира регулаторно тело за води. Ова се дел од новините што ќе ги донесе законот за утврдување на цените на водни услуги што го подготвува Министерството за животна средина, а до кој дојде „Дневник“.

Оттаму велат дека една од целите е токму да се притиснат јавните претпријатија за водоснабдување, кои со години имаат огромни загуби на чиста и преработена вода во системите, која некаде е над 50 отсто, а им се пресметува во цената на потрошувачите.

- Цената ќе биде одредена за секое јавно претпријатие одделно и ќе зависи од обемот на услугата што ја даваат, бројот на жителите што ги опслужуваат, ефикасноста и трошоците. Тие ќе бидат ограничени и нема да може во цената да се вклучуваат трошоци што не придонесуваат во давањето на услугата. Воедно, ќе биде ограничена загубата на вода што ќе се признава како дел од трошокот. Може да се каже дека законот има цел да ги зајакне одговорноста и ефикасноста на јавните претпријатија во однос на давањето на водната услуга - потенцираат во Министерството за животна средина и просторно планирање.

Целта на овој закон е да се воспостави финансиски самоодржлив систем на водни услуги, кој обезбедува висок стандард на дадените услуги со пристапна цена за населението, во согласност со целите на Националната стратегија за води.



и просторно планирање

Регулаторно тело за цени

- Целта ни е да се обезбеди водните услуги да бидат финансиски достапни за населението, а вкупната цена за просечно домаќинство да не ја надмине можноста да ја платат - велат од Министерството.

Оттаму додаваат дека најзначајно е цената на водната услуга да биде еднаква на направените трошоци за неа, во услови кога трошоците се на минимум, а ефикасноста и квалитетот се максимални.

- Секое претпријатие ќе треба да направи добар преглед на своите трошоци и да побара одредување на цената од регулаторното тело, кое треба да се формира. Корисниците ќе плаќаат за водната услуга точно толку колку што чини, без оптоварување со непотребни трошоци од лошо работење на јавното претпријатие и финансирање работи што се надвор од давањето на услугите за вода или покривање на платите на најчесто превработените претпријатија - велат во Министерството.

Потребни се 750 милиони евра за чисти води

Законот, велат надлежните, ќе ги опфаќа следните водни услуги: снабдување со сурова вода или вода за пиење, собирање и одведување урбани отпадни води и пречистување.

Министерот за животна средина Нурхан Изаири за „Дневник“ вели дека според процените, потребни се околу 750 милиони евра инвестиции за да се имплементираат националните и ЕУ-барањата во секторот води и тоа околу 530 милиони евра за системи за собирање и третман на отпадни води и 220 милиони евра за системи за водоснабдување.

- Со Националната стратегија за води очекувам дека ќе ги утврдиме сите агломерации за прочистување на отпадните води и за водоснабдување, по што ќе имаме јасна претстава колку инвестиции точно ни се потребни и колку инфраструктурни проекти треба да се изградат – вели министерот Изаири.

Стратегијата открива незавидна ситуација во управувањето со овој бесценет ресурс, како загадени реки, големи загуби во водоводите, немање доволно акумулации, пречистителни станици и заштита околу изворите, користење на пивката вода во индустриски цели итн.

САМО ПОЛОВИНА ПЛАЌААТ СМЕТКИ

Според Националната стратегија за води, тарифите за вода едвај ги покриваат трошоците на претпријатијата и не им дозволуваат да ги модернизираат мрежите. Во повеќето домаќинства водата не се мери и наплатата е поставена по стан или месечна стапка, што не го поттикнува корисникот да ја штеди. Инаку, најскапа вода плаќаат во Штип, Струмица, Охрид, Куманово и Велес, каде што има инвестиции во системите обезбедени со заеми и грантови. Просечната цена за овие градови е 27,07 денари за домаќинства и 39,89 денари за индустријата. Во другите градови просечната цена е 11,73 денари за домаќинства и 24,25 денари за индустријата. Просечната цена на национално ниво е 19,40 денари за домаќинства и 32,07 денари за индустријата.

- И покрај тоа што цената на водата не е премногу висока, освен во првата група градови, претпријатијата имаат ниска стапка на собирање на приходите, која варира од 33 отсто во

Гостивар до 78 отсто во Гевгелија. Просечната стапка на собирање на приходите е околу 55 отсто, што предизвикува проблеми во работењето - се констатира во Стратегијата.

Соња Христовска Угриновска



Република Македонија

Министерство за животна средина

и просторно планирање

МИА – Билатерални средби на Изаири на конференцијата за климатски промени

ПОНЕДЕЛНИК, 30 МАРТ 2015, 10:20:20

МИА

МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

НАСЛОВНА

МАКЕДОНИЈА

СВЕТ

ЕКОНОМИЈА

КУЛТУРА

СПОРТ

ИНФО СЕРВИС

Насловна

Екологија

Билатерални средби на Изаири на конференцијата за климатски промени во Турција

петок, 27 март 2015 15:30



Скопје, 27 март 2015 (МИА) - Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири во рамките ЕКО Конференцијата за климатски промени што се одржува од 25 март до денеска во Турција имаше билатерални средби со неговите колеги од Турција, Косово и Азербејџан.

На средбите, како што соопшти ресорното министерство, било разговарано за пролабочување на соработката на државите во областа климатски промени и поставување цели за намалување на националните емисии на стакленички гасови и во заштитата на животната средина. [сс/са/15:30](#)




Република Македонија

Министерство за животна средина

и просторно планирање

Нова Македонија – [Исклучи светилка – вклучи свест](#)



Исклучи светилка - вклучи свест

Акцијата се спроведува во целиот свет за да се испрати порака за намалување на користењето на енергетските ресурси и за намалување на климатските промени



Само две општини и градот најавија исклучување на светилките



СЕ ОДБЕЛЕЖУВА „ЧАСОТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА“

Светската волонтерска акција „Час на планетата Земја“, која денеска (сабота) се одбележува во 162 земји, во осум илјади града во светот, а шести пат во Македонија, симболично ќе ги затемни големите светски метрополи, вклучувајќи го Скопје, како и неколку скопски општини. Сите учесници во акцијата во 20.30 часот симболично ќе ги исклучат светилките еден час за да се влијае на свеста кај населението за рационално користење на ресурсите со кои располагаме, но и на зачувување на животната средина. Иако акцијата ќе ја поддржат сите, се поставува прашањето зошто вакви мерки и активности не се реализираат секојдневно, токму заради рационалното искористување на енергијата.

ДА СЕ РАЗБУДИ СВЕСТА

Од вкупно десет општини во нашиот град, само две се вклучуваат во оваа акција. Според досегашните информации, општините Карпош и Аеродром заедно со градот како засебна локална самоуправа ќе учествуваат во оваа акција.

Општината Аеродром ќе ги исклучи светилките во парковите „Јане Сандански“ и „Аеродром“, односно паркот со авионите.

- Целта на оваа акција е преку симболично исклучување на осветлувањето во рок од еден час да се даде порака за спас на планетата Земја - информираат од Аеродром.

Оттаму апелираат до сите граѓани да учествуваат во акцијата.

- Апелираме до граѓаните, домаќинствата, кафулињата, рестораните, јавните објекти и другите потрошувачи на електрична енергија на територија на општината, да ги изгаснат светилките во времетраење од еден час. На тој начин секој од нас ќе ја покаже солидарноста во борбата против климатските промени - велат оттаму.

И општината Карпош ќе учествува во оваа, како што велат, еколошка акција.

- Во траење од 60 минути ќе ги исклучиме светилките на трите поголеми плоштади заедно со неколку сервисни улици. Светилките ќе бидат исклучени на плоштадот во Карпош 3, каде што има 15 светилки. Заедно со околните улици ќе бидат исклучени 50 светилки. Ќе биде исклучено осветлувањето на плоштадот кај Млечниот ресторан, каде што заедно со околните улици ќе бидат исклучени 120 светилки. Околу 57 светилки ќе бидат исклучени и на плоштадот „Делфина“ и околните сообраќајници - информираат од Карпош.



ИНТЕРЕСОТ БАВНО РАСТЕ

Што се однесува до организацијата на акцијата, ќе учествуваат и волонтерите од општинската организација на Црвен крст-Карпош, кои за време на настанот ќе ги посетуваат исклучените локации и ќе постават свеќи во форма на официјалното лого на светската акција „60+“, лоцирани на плоштадот „Делфина“.

Градските власти уште минатата недела го најавија своето учество во акцијата, со исклучување на осветлувањата на сите поголеми објекти, институции и плоштади.

- Градот од 20.30 до 21.30 часот ќе се вклучи во одбележувањето на светски познатото движење „Час на планетата Земја“ со исклучување на уличното осветлување на улицата Македонија, плоштадите „Македонија“ и „Филип Втори“, како и на илуминациите на палатата „Пелистер“, Ристиковата палата, Камени мост, скопската тврдина. Светилките ќе бидат исклучени и на мостот „Око“, Мостот на уметноста, Археолошкиот музеј и во Музејот на македонската борба за самостојност - информираат оттаму.

Организатори на целата акција се градските власти, здружението за заштитата на животната средина „Часот на планетата Земја 60+“, Црвениот крст и Министерството за животна средина и просторно планирање.


Од здружението за заштитата на животната средина „Часот на планетата Земја 60+“ велат дека учеството на овие општини е за поздравување.

- Со оглед на тоа дека пред три години скопската општина Аеродром беше единствената општина што се вклучи во „Часот на планетата Земја“, годинашната поддршка од дел од општините и градот, но и преостанатите градови низ републиката, е навистина за поздравување. Бројката од 64 локации што потонуваат во мрак оваа сабота е доволен показател за вклученоста на институциите, општините и граѓаните и нивната свест за заштита на животната средина - вели Ѓорѓи Селков, претседател и главен организатор на акцијата „Часот на планетата Земја“ за Македонија.

Акцијата се спроведува во целиот свет за да се испрати порака за намалување на користењето на енергетските ресурси и за намалување на климатските промени. Ова планетарно движење е поддржано од Светскиот фонд за природа, се спроведува во 162 држави во светот и во голем број светски метрополи.



Нова Македонија – „Часот на планетата Земја„ се одбележа и во Скопје



„Часот на планетата Земја“ се одбележа и во Скопје

По повод светската манифестација „Часот на планетата Земја“ стотици градови од 162 држави во светот ги исклучија светилките и испратија порака за штедење на енергетските ресурси и за намалување на климатските промени

Помеѓу тие градови, на листата се најде и нашиот главен град, кој исто така се приклучи на ова движење и даде свој придонес во штедењето електрична енергија.

Со исклучувањето на уличното осветлување на улицата Македонија, плоштадите „Филип Втори“ и „Македонија“, како и осветлувањето на палатата „Пелистер“, Камени мост, Скопската тврдина, мостот „Око“, Мостот на уметноста, Археолошкиот музеј и Музејот на македонската борба за самостојност, скопјани горделиво уживаа во темнината, знаејќи дека овој потег претставува уште еден голем гест за планетата Земја.

Оваа „шtedлива“ манифестација се одржа во саботата, а шtedливиот час почна во 20.30 часот и траеше до 21.30 часот, па присутните граѓани имаа можност да погледнат и уникатен флешмоб-перформанс со светлечки ефекти.

На плочникот кај палатата „Пелистер“, со запалени свеќички беше формиран бројот 60, кој означува шеесетминутно штедење на енергетските ресурси и заштита од климатските промени.

- Ова е само доказ дека Македонија покажа дека ја има моќта да направи промена. Во нашиот медија-центар пристигнаа повеќе од 2 илјади фотографии и видеоснимки од одбележувањето на часот на планетата Земја низ цела Македонија и ние навистина сме среќни што постигнавме толку голем успех. Ова немаше да биде успешно без поддршката на градските власти, Црвениот крст, Министерството за животна средина и просторно планирање, „ЕВН-Македонија“ и Агенцијата за енергетика - рече Горѓи Селков, главен организатор на акцијата во Македонија.

Инаку, глобалната организација на „Час на планетата Земја“ објави специјално видео во кое е објавен инсерт од исклучувањето на осветлувањето на Археолошкиот музеј во Скопје. Исто така, поради успешната кампања, видеоинсерти од исклучувањето во Македонија беа споделени и во друго таканаречено „видео на моменти“, во кое, освен моментот од Археолошкиот музеј, се појавуваат и децата од интернационалната британска градинка во Македонија. Во сите видеа Македонија се појавува под своето уставно име.



Република Македонија

Министерство за животна средина

и просторно планирање

Канал 5 – [Часот на планетата Земја](#)



Часот на планетата Земја

МАКЕДОНИЈА

| Прочитана: 738 пати

Македонија, традиционално и годинава се вклучи во светската волонтерска акција „Часот на планетата земја“, преку која со симболично исклучување на светлата ќе се испрати порака за спас на планетата.

Светлата ќе се изгасат во 20 часот и 30 минути.

На оваа тема во вестите на Канал 5 Борче Пауновски разговараше со организаторот на настанот Ѓорѓи Селков.

- Каде ќе биде главниот настан и во кои градови ќе имаме исклучување на светилките?

„Неколку часа не делат од „Часот на планетата Земја“ кога во мрак ќе потонат 60 локации во република Македонија а главниот настан ќе се случи на улица Македонија“ – изјави Селков.

Целиот разговор погледнете го во видеото.





Република Македонија

Министерство за животна средина

и просторно планирање

Сител - [Моќно ВИДЕО: Кога во Македонија ќе се исклучат светлата](#)




[Македонија](#) | [Балкан](#) | [Свет](#) | [Бизнис](#) | [Огласи за вработување](#)

МАКЕДОНИЈА | 29 MARCH 2015 - 11:12PM

Моќно ВИДЕО: Кога во Македонија ќе се исклучат светлата

[Tweet](#)





Република Македонија

Министерство за животна средина


и просторно планирање

Глобалната организација на Часот на планетата Земја објави специјално видео со инсерт од исклучувањето на осветлувањето на Археолошкиот музеј во Скопје.

Видео инсерт од исклучувањето во Македонија беа споделени и во друго, таканаречено „видео на моменти“, во кое освен исклучувањето на осветлувањето на Археолошкиот музеј, се појавуваат и децата од интернационалната британска градинка во Македонија.

Во сите видеа, Македонија се појавува под своето уставно име.

- Ова е само доказ дека Македонија вчеравечер покажа дека ја има моќта да направи промена. Во нашиот медиумски центар пристигнаа над 2.000 фотографии и видеа од одбележувањето на Часот на планетата Земја низ целата Република и ние сме навистина среќни што постигнавме толку голем успех. Ова немаше да биде успешно без поддршката на градот Скопје, Црвениот крст на Република Македонија, Министерството за животна средина и просторно планирање, ЕВН Македонија и Агенцијата за енергетика, изјави Ѓорѓи Селков, главен организатор на акцијата во Македонија.





Република Македонија

Министерство за животна средина

и просторно планирање

Канал5 - [Видео инсерти низ светот од исклучувањето на осветлувањето во Македонија](#)



Видео инсерти низ светот од исклучувањето на осветлувањето во Македонија

МАКЕДОНИЈА | Прочитана: 2175 пати

Глобалната организација на Часот на планетата Земја објави специјално видео со инсерти од исклучувањето на осветлувањето на Археолошкиот музеј во Скопје.



Видео инсерти од исклучувањето во Македонија беа споделени и во друго, таканаречено „видео на моменти“, во кое освен исклучувањето на осветлувањето на Археолошкиот музеј, се појавуваат и децата од интернационалната британска градинка во Македонија.

Во сите видеа, Македонија се појавува под своето уставно име. - Ова е само доказ дека Македонија вечерас покажа дека ја има моќта да направи промена. Во нашиот медиумски центар пристигнаа над 2.000 фотографии и видеа од одбележувањето на Часот на планетата Земја низ целата Република и ние сме навистина среќни што постигнавме толку голем успех. Ова немаше да биде успешно без поддршката на градот Скопје, Црвениот крст на Република Македонија, Министерството за животна средина и просторно планирање, ЕВН Македонија и Агенцијата за енергетика, изјави Горги Селков, главен организатор на акцијата во Македонија.



Република Македонија

Министерство за животна средина
и просторно планирање





Вистина.мк - [Моќно видео: Кога во Македонија ќе се исклучат светлата](#)

Глобалната организација на Часот на планетата Земја објави специјално видео со инсерти од исклучувањето на осветлувањето на Археолошкиот музеј во Скопје. Видео инсерти од исклучувањето во Македонија беа споделени и во друго, таканаречено „видео на ...

Lider - [ВИДЕО/ Исклучување на осветлувањето во Македонија](#)

Глобалната организација на Часот на планетата Земја објави специјално видео со инсерти од исклучувањето на осветлувањето на Археолошкиот музеј во Скопје. Видео инсерти од исклучувањето во Македонија беа споделени и во друго, таканаречено „видео на ...

+инфо - [ВИДЕО Македонија дел од „Часот на планетата Земја“](#)

Глобалната организација на Часот на планетата Земја објави специјално видео со инсерти од исклучувањето на осветлувањето на Археолошкиот музеј во Скопје. Видео инсерти од исклучувањето во Македонија беа споделени и во друго, таканаречено „видео на ...

Курир - [Моќно видео: Кога во Македонија ќе се исклучат светлата](#)

Глобалната организација на Часот на планетата Земја објави специјално видео со инсерти од исклучувањето на осветлувањето на Археолошкиот музеј во Скопје. Видео инсерти од исклучувањето во Македонија беа споделени и во друго, таканаречено „видео на ...

Скопје инфо - [Моќно видео: Кога Скопје ќе потоне во мрак](#)

Глобалната организација на Часот на планетата Земја објави специјално видео со инсерти од исклучувањето на осветлувањето на неколку локации во Скопје, погледнете: ...

Фох.мк - [Македонија успешно се вклучи во акцијата „Часот на планетата Земја“](#)

Глобалната организација на Часот на планетата Земја објави специјално видео во кое е објавен видео инсерти од исклучувањето на осветлувањето на Археолошкиот музеј во Скопје. Исто така, поради успешната кампања, видео инсерти од исклучувањето во ...



Денар - [Големото одбележување на Часот на планетата Земја во Македонија хит низ целиот свет!](#)

Глобалната организација на Часот на планетата Земја објави специјално видео во кое е објавен видео инсерти од исклучувањето на осветлувањето на Археолошкиот музеј во Скопје. Исто така, поради успешната кампања, видео инсерти од исклучувањето во ...

A1 On - [Видео инсерти низ светот од исклучувањето на осветлувањето во Македонија](#)

Глобалната организација на Часот на планетата Земја објави специјално видео со инсерти од исклучувањето на осветлувањето на Археолошкиот музеј во Скопје. Видео инсерти од исклучувањето во Македонија беа споделени и во друго, таканаречено „видео на ...

Република - [Македонија во мрак за Часот на планетата Земја \(видео\)](#)

Глобалната организација на Часот на планетата Земја објави специјално видео со инсерти од исклучувањето на осветлувањето на Археолошкиот музеј во Скопје. Видео инсерти од исклучувањето во Македонија беа споделени и во друго, таканаречено „видео на ...

Пулс24 - [Во мрак парковите во општина Аеродром](#)

Со исклучување на светлата во парковите „Јане Сандански“ и „Аеродром“ во времетраење од еден час Општина Аеродром и оваа година ја поддржа глобалната акција „Часот на планетата Земја 2015“.

Сител - [ФОТО: Мрак низ парковите во Аеродром](#)

Со исклучување на светлата во парковите „Јане Сандански“ и „Аеродром“ во времетраење од еден час, општина Аеродром и оваа година ја поддржа глобалната акција „Часот на планетата Земја 2015“.

Курир - [ФОТО: Во мрак парковите во општина Аеродром](#)

Со исклучување на светлата во парковите „Јане Сандански“ и „Аеродром“ во времетраење од еден час, општина Аеродром и оваа година ја поддржа глобалната акција „Часот на планетата Земја 2015“.

Press24 - [ФОТО: Светилките „згаснаа“ - парковите во Аеродром во мрак](#)

Со исклучување на светлата во парковите „Јане Сандански“ и „Аеродром“ и општина Аеродром годинава беше дел од глобалната акција „Часот на планетата Земја 2015“, со што се покажа солидарноста во борбата против климатските ...



Република Македонија

Министерство за животна средина

и просторно планирање

Курир - [Ноќно читање со ЕВН Македонија](#)

КУРИР

Ноќно читање со ЕВН Македонија

Недела, 29 Март 2015 16:54

ЕВН Македонија по втор пат го организираше ноќното читање како дел од подршката на светската волонтерска акција „Часот на планетата Земја“.



Стотици граѓани, почитувачи на литературата во пријатна атмосфера под свеќи и електронски светилки во кафе барот Тренд на скопскиот плоштад беа дел од овој настан.

Посетителите се дружеа и со авторите Верче Карафилоска, Оливера Корвезирска, Владимир Мартиновски, Симона Јованоска, Лира Бојку, Петар Андоновски, чии ракази се дел од проектот на ЕВН Македонија „Создади книга“.



ЕВН Македонија во знак на поддршка на акција „Часот на планетата Земја“ ја исклучи светлечката реклама во центарот на градот и на градот Скопје му помогна, симболично да ги исклучи светилките на спомениците во центарот на градот.

Press24 - [Ноќно читање со ЕВН Македонија](#)

ЕВН Македонија по втор пат го организираше ноќното читање како дел од поддршката на светската волонтерска акција „Часот на планетата Земја“. Стотици граѓани, почитувачи на литературата во пријатна атмосфера под свеќи и електронски светилки во кафе ..

Локално - [Ноќно читање со ЕВН Македонија](#)

ЕВН Македонија ја поддржа акцијата „Часот на планетата Земја“ ЕВН Македонија по втор пат го организираше ноќното читање како дел од поддршката на светската волонтерска акција „Часот на планетата Земја“.



10без10 - Прилеп дел од акцијата „Часот на планетата Земја“

Градот под Марковите кули, петта година по ред се вклучи во одбележување на најголемата светска волонтерска акција „Часот на планетата Земја“, во која годинава учествува над 154 држави низ целиот свет.

Курир - ФОТО: Велес помеѓу 7.000 градови во светот каде еден час се исклучи осветлувањето

Во рамките на светската волонтерска каација „Час за спас на планетата Земја“, во саботата во Велес се затемни и Малото мовче и споменикот на Гемициите. Во овие 60 минути околу седум илјади градови од 163 земји меѓу кои и Велес, затемнија дел од ...

Пулс24 - Велес помеѓу 7.000 градови во светот каде 1 час се исклучи осветлувањето

Во рамките на светската волонтерска каација „Час за спас на планетата Земја“ вчеравечер во Велес се затемни и Малото мовче и споменикот на Гемициите. Во овие 60 минути околу седум илјади градови од 163 земји меѓу кои и Велес, затемнија дел од ...

Cooltura - Град Скопје испрати порака за штедење на енергетските ресурси

Со исклучување на светилките, Град Скопје се вклучи во одбележувањето на светски познатото движење „Час на планетата Земја“ испраќајќи порака за штедење на енергетските ресурси... Со исклучување на уличното осветлување на улицата Македонија, ...

еМагазин - „Час на планетата земја“: Порака за штедење на енергетските ресурси

Со исклучување на уличното осветлување на улицата Македонија, плоштадот „Македонија“ и плоштадот „Филип Втори“, како и на илуминациите на палатата „Пелистер“, Ристиќевата палата, Камениот мост, Скопската тврдина, мостот „Око“, Мостот на

Тера - Часот на планетата Земја 20:30 – 21:30

Климатските промени се повеќе влијаат на нашата планета. По тој повод, во 2007 година е покрената акција Earth Hour – Час за планетата земја, која има за цел подигање на свеста кај луѓето за овој проблем.

1.мк - Да потсетиме – Часот на планетата Земја 20:30 – 21:30 !

Климатските промени се повеќе влијаат на нашата планета. По тој повод, во 2007 година е покрената акција Earth Hour – Час за планетата земја, која има за цел подигање на свеста кај луѓето за овој проблем.



Дневник - Загадувањето од „Југохром“ ќе се намали за 99,5 проценти

Дневник

ONLINE

Датум: 29.03.2015, 14:18

ФРАНСОА ШМИТ ОД ИТАЛИЈАНСКИ ИНТЕРСИЛ

ЗАГАДУВАЊЕТО ОД „ЈУГОХРОМ“ КЕ СЕ НАМАЛИ ЗА 99,5 ПРОЦЕНТИ



Загадувањето од „Југохром“, комбинатот од тетовско Јегуновце, ќе се намали за 99,5 откако компанијата ќе ги изгради филтрите за отпашување на печките за производство. Во процесот, кој веќе почна, вклучени се консултанти од италијанската компанија „Интерсил“. Експертски тим од оваа фирма веќе работи на подготовка на изградбата на филтрите, која треба да finiшира до крајот на 2016 година, до кога е рокот што Југохром го доби да се приспособи на еколошките стандарди во работењето. Претходно, односно до крајот на оваа година, најверојатно ќе бидат изградени филтри на неколку од печките. Првите филтри ќе се изградат на двете најголеми, од кои всушност излегува половина од вкупното производство на компанијата. Од „Интерсил“ велат дека станува збор за системи за отпашување со исклучителен квалитет, какви што се поставуваат во комбинати од ваков тип секаде во светот. Моментно, поради неисполнетите еколошки стандарди „Југохром“ работи со половина капацитет и намален број ангажирани работници. Се очекува кога ќе заврши еколошкото доопремување во овој комбинат да се вработат и други луѓе.

Прашината ќе исчезне

Комбинатот од кој леб вадат неколку илјади семејства од Јегуновце и други тетовски села стана актуелен поради еколошките обврски и системот за отпашување, кој мораше да се воведи. Додека овој процес трае, комбинатот работи и менаџментот, како што велат оттаму, се фокусира единствено на успешна реализација на проектот за поставување на филтрите на печките.

Франсоа Шмит, консултант од „Интерсил“ сега е повеќе овде, односно во „Југохром“, отколку дома во Милано. Оптимист е дека работата ќе биде завршена, некои филтри ќе бидат готови и до крајот на годината. Техниката на која работат е импресивна, а ефектот се очекува да биде исклучителен.



- Основниот проблем на овој тип филтрација на печките за ваков тип производство е што кога ќе се примени, луѓето во околината на фабриката ќе мислат дека таа е затворена. Ова се случува секаде каде што сум работел - Франција, САД, Јужна Африка, Канада, Австралија. По поставувањето, прашина практично ќе нема, односно 99,5 отсто од тоа што сега излегува надвор ќе влегува во посебни филтер-вреќи. Изработени се од фибер глас и имаат предност пред полиестерните поради тоа што може да се користат на висока температура. Чинат повеќе, но се подобри. Прашината што ќе се собира од процесот на производство после може да се користи дополнително, за подобрување на квалитет на бетон – сведочи Шмит.

Во разговорот, Шмит потврди дека поголемиот дел од работата овде ќе се врши со домашни материјали, домашни ресурси, освен вентилаторите што ќе се увезат. Тој има направено филтри за 60 фабрики низ светот.

Комбинатот мора да работи

Станува збор за инвестиција за која комбинатот од Јегуновце ќе издвои значајна сума, но засега вложувањето нема целосна финансиска конструкција. Филтрацијата ќе се одвива печка по печка. Италијанците биле избрани меѓу повеќето понуди.

- Компанијата од Италија има сопствен консултантски тим, а добро е што дури 90 проценти од вкупната опрема во овие постројки ќе биде произведен во Македонија, освен вентилаторите кои ќе бидат увезени. Очекуваме да заврши техничкиот проект и да почнеме со изградба. Станува збор за поголема инвестиција, која ќе овозможи работа за повеќе луѓе и ќе донесе стабилност во работата на комбинатот – вели Славко Стојчески, технички директор на компанијата.

Југохром учествува со околу еден процент во вкупниот домашен бруто-производ (БДП) на Македонија, а извозот од овој комбинат е седум проценти од вкупниот извоз во земјата. Моментно работи со 1.100 вработени и со половина капацитет.

- Ќе биде голема штета ако „Југохром“ престане со работа додека се подготвуваат и инсталираат филтрите на печките. Ако се исклучат, ќе биде голема загуба и за државата и за граѓаните што ќе останат без работа. Овој комбинат е значаен и за локалната, но и за националната економија. А повторното вклучување на печките, ако се случи да бидат исклучени ќе биде тешко, ќе чини доста - вели Мусадик Рустеми, главен инженер за производство во комбинатот.

Александра Томиќ

НИКОВ: ЕКОЛОШКИ ПОГОДОК

Станува збор за голем проект, затоа што во првата фаза ќе се изградат филтри на двете најголеми печки во комбинатот со што се зафаќаат најголемите извори на честички. Според тоа, ефектот за животната средина и за амбиентниот воздух ќе биде ефектен, вели професор Бошко Ников.

- Не треба да се очекува веднаш да има комплетно прочистување, но се разбира тоа ќе биде постигнато со исполнување на сите процеси и сите фази од еколошкото приспособување – вели Ников.

Системот за отпашување што сега се поставува практично ќе овозможи задржување на прашина која се создава со производство на феросилициум и прочистување на чадот кој се испушта од фабриката до ниво на концентрација на ПМ10-честички од 10 милиграми на кубен метар, што е петпати помалку од дозволеното.

Телма - Југохром ќе поставува филтер станици

Половина од филтер станици ќе бидат изградени до крајот на годинава а целосниот систем за отпашување ќе го пуштиме во функција за две години, уверуваат од Комбинатот Југохром. За да нема големи загуби фабриката ќе работи, независно од